



Врз основа на член 20-г и 21 став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20), и член 37 –и од Законот за јавни претпријатија (Сл. весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 22 и 23 од Законот за работни односи(Сл.весник бр.167/15), Директорот на ЈП за комунални дејности и инфраструктура „Кратово” Кратово објавува:

## ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

за вработување на неопределено време на давател на јавна услуга за следново работно место

**1.КДР 0305 В02 033 Утоварач на отпад** во Одделение за управување на гробишта и одржување на инфраструктура, најмалку ниво на квалификации I или основно образование, со или без работно искуство во структурата, основна нето плата: 15.205,00 денари, еден(1)извршител

### Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

**Кандидатите се должни да достават:** Пријава која може да ја подигнат од просториите на ЈП Кратово, кратка биографија, доказ за завршено образование, доказ за работно искуство, доказ за општа здравствена состојба (лекарско уверение за општа работна способност), уверение за државјанство ( не постаро од 6 месеци) и фотокопија од документ за идентификација, доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија дејност или должност (не постаро од 6 месеци).

Работно време 40 часа неделно од 06,00 до 13,00 часот од понеделник до петок и пет часа во недела.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка)

Рокот за пријавување изнесува 15 (петнаесет) дена сметано од денот на објавувањето на огласот .

Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе Комисија за селекција за постапка

за вработување формирана од страна на Директорот на ЈП, која се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази кон пријавата и интервју, а конечна одлука за избор ќе донесе Директорот. Пријавените кандидати ќе бидат известени за времето на спроведување на интервјуто.

Ненавремено и нецелосно доставените пријави нема да се разгледуваат.

Заинтересираните кандидати пријавите со сите потребни документи (оригинал или заверени на нотар) треба да ги достават на адреса: ЈПКДИ Кратово, Плоштад Маршал Тито бб, Кратово– лично или преку пошта.Тел:031/488-074.

Бр.04-572/1  
24.06.2021 година

ЈП Кратово

Директор

Тодорче Кировски

Пријава за вработување по оглас бр.02/2021

Траење на огласот 15 (петнаесет) дена сметано о 25.06.2021 до 09.07.2021 година

**Пријава за вработување**

Број на оглас	
За Работно место	
Име и презиме	
Адреса и место на живеење	
Матичен број	
Контакт телефон	
Е-маил адреса	
Припадност на заедница	

Изјава за исполнување на општите услови за работното место со ДА/НЕ

Да е државјанин на РСМ	ДА / НЕ
Активно да го користи македонскиот јазик	ДА / НЕ
Да е полнолетен	ДА / НЕ
Да има општа здравствена способност за работното место	ДА / НЕ
Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност	ДА / НЕ

Други документи:

---

---

---

---

---

Потврдувам под кривична и материјална одговорност дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази се оригинал односно верни на оригиналот.

Согласен сум известувањата да ми бидат доставени на:  
1. Е-маил; 2. СМС порака; 3. На наведената адреса

\_\_\_\_\_ 2021 година

Подносител: \_\_\_\_\_